

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Институт за балканистика при БАН

ТЪРНОВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА. Т. 6

Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26—28 септември 1994 г.

СРЕДНОВЕКОВНИ КНИЖЕВНИ СКРИПТОРИУМИ ВО МАКЕДОНИЈА

Михајло ГЕОРГИЕВСКИ (Скопие)

Скрипториумите претставуваат места каде што во Средниот век се пишувани и препишуващи книги. Во Македонија се создавани книги пре-тежно за богослужбата по црквите и манастирите. За скрипториумите во Македонија досега скоро ништо не е пишувано. За нивното постоење до-зваваме од самите скриптори т.е. книжовници коишто во своите скромни белешки покрај другото го назначувале и местото каде го напишале од-носно препишале своето дело. Книжевниците во Средниот век во повеќето случаи од скромност и високопочитување кон божествените книги како што обично ги викале во своите белешки, не си го кажувале ниту името ниту пак местото каде е напишана дотичната книга. Со тоа ние денес во голема мера сме лишени од можноста да дадеме целосен поглед кон скрип-ториумите во Македонија.

Покрај скромните податоци сепак успеавме да собереме автентични доказни материјали кој фрлаат извесна светлина кон постоењето и дејноста на скрипториумите во Македонија. За подобра прегледност ги поделивме по региони и тоа: скрипториуми во Охридско-преспанскиот и долно реканскиот регион, Кратовско-лесновскиот и Кумановско-скопскиот регион и Централно-македонскиот регион.

1. Скрипториуми во Охридско-преспанскиот и долно-реканскиот регион

Првите словенски книжевни скрипториуми во Македонија се отво-рени во охридскиот и преспанскиот крај. Познато е дека св. Климент и св. Наум Охридски по доаѓањето во Македонија поточно во охридскиот крај во осумдесеттите години на IX век развиле плодна културно-прос-ветна и книжевна дејност. Формирале како што денес се вика универзитет каде што описаниите околу 3.500 ученици меѓу кои секако имало тален-тирани ученици коишто пишувале и препишувале книги. Св.Климент Ох-ридски го изградил манастирот „Св. Пантелејмон“ во Охрид, потоа изг-

радил две цркви од кои едната подоцна е претворена во катедрална, а пак св. Наум го изградил најубавиот манастир во Македонија денешниот „Св. Наум“ на Охридското Езеро. Секако дека во овие цркви и манастири св. Климент и св. Наум заедно со своите соработници и воспитаници го минувале поголемиот дел од времето во пишување и препишување на книги за богослужбата. Така што со право може да се рече дека св. Климент и св. Наум Охридски се основоположници на првите словенски скриптории во Македонија и тоа токму во охридскиот крај. Нешто подоцна со формирањето на Самоиловата држава, Охрид и Преспа прераснуваат во државни и духовни центри во Македонија. Такашто, освен во Охрид и во Преспа се градат цркви и манастири во коишто се негувал духовниот живот. Меѓу поважните цркви и манастири во Преспа би ги споменале следните: црквата „Св. Горѓи“ на источниот брег на Преспа, изградена во времето на цар Самоил, сега во урнатини. Од исто време била и црквата „Св. Димитрија“ на островот Ахил ло Мала Преспа, сега урната, Црквата „Св. Петка“ кај село Буковик уште е нарекувана манастир зошто се заборува дека во старо време таму имало манастир со многу калуџери изграден во времето на цар Самоил. Црква „Св. Горѓи“ кај село Курбиново од 1191 година и др.

До денес не е сочувано ниту едно дело создадено во периодот на св. Климент и св. Наум Охридски во охридските книжевни скриптории. Најстарите книжевни културно-историски споменици напишани во Македонија, а со голема веројатност во охридско-преспанските скриптории сочувани до денес потекнуваат од крајот на X и почетокот на XI век т.е. од периодот на Самоиловото царство и формирањето на Охридската архиепископија, от прво со седиште во Преспа, а потоа во Охрид. Такви се на пример Охридското евангелие од XI век, со глаголско писмо, сочувани се само 2 листа. Најдено е во Охрид од Виктор Григорович во средината на XIX век. Денес се чува во Народната библиотека во Одеса. Асмановото евангелие од XI век, исто така со глаголско писмо, содржи 158 листови. Се чува во Ватиканската библиотека во Рим. Обилува со богата орнаментика и калиграфско писмо. Такво раскошно дело могло да настане само во место каде имало голема книжевна традиција, а тоа секако би могло да биде Охрид или Преспа. Во Охридско-преспанските скриптории, според јазичните особености, настанале и останалите сочувани книжевно-историски споменици од X—XI век како што се: Зографското евангелие, од крајот на X или почетокот на XI век; Синајскиот псалтир од XI век; Синајскиот требник од XI век, Македонските глаголски листови од XI век, сите со глаголско писмо. Потоа книжевните споменици со кирилско писмо како што се: Македонскиот лист од втората половина на XI век, го нашол А. Гилфердинг во XIX век во Македонија, а го издал Г. А. Илински во 1906 год.; Ресенскиот фрагмент од посен триод, од крајот на XI век, сега се чува во БАН под број 37: Новгородските или Кипријанови

ливчиња од крајот на X век, според Владимир Мошин тие претставуваат остатоци од Самоиловото царско евангелие што го поклонил цар Самоил на рускиот владетел Владимир при покрстувањето на Русија. Денес се чува во Петербурската публична библиотека. Од XII век значаен книжевен споменик за којшто имаме причина да го сметаме за дело настанато во Охридско-преспансите скрипториуми е Охридскиот апостол. Овој книжевен споменик го нашол В.Григорович во Охрид во 1845 год. Содржи 112 пергаментни листови. Низ текстот на повеќе места се среќаваат цели редови напишани со глаголско писмо, што покажува дека е пишуван во средина кадешто глаголицата е во одумирање во тој период. Редакцијата е македонска од охридската книжевна школа. Денес се чува во Московската публична библиотека во збирката на Григорович под бр. 1695.

Прв официјален писмен документ во кој се кажува дека делото е напишано во Охрид т.е. Охридско во с.Равне е записот во познатиот Болонски псалтир напишан во периодот измеѓу 1230—1242 год. Во записот од авторот се вели: Полгкии г(оспод)и рака скра ишсифа и Тихотж съфакъша книги сиј съ в(о)жниј помоштиј и с(в)ѣ тжих Б(огород)иц ж приснод(е) в(а)ж Маринј, писашж же са въ Охридъ градъ въ селъ рекомъни Равне при ц(а)ри Јасени вътъгарскынъ¹. Од записот се гледа дека овој значаен книжевен споменик е напишан во с.Равне Охридско во времето на владеењето на бугарскиот цар Асен, а како пишувачи на книгата се Јосиф и Тихота, а во друг запис се споменува и Белослав. Овој ракопис обилува со богата орнаментика што покажува дека во охридските скрипториуми имало добро подгответни и уметничко талентирани скриптори, што се должи на книжевната традиција во тој крај поставена уште од времето на св. Климент и св. Наум Охридски.

Постојат бројни записи во кои се кажува дека одредената книга се наоѓа во охридските цркви и манастири или дека е напишана по порачка од охридските великодостојници, но многу ретко се среќава конкретно да стои дека оваа книга е напишана во тоа и тоа место од тој и тој книжевник или слично. Така на пример постои запис во ракопис од XVI век од самиот автор во кој се вели: Съниса се сїа книга га(аго)и јема Палеа твоудом и потъцаніемъ пучкос(вс)иленаго архиеп(и) скопа (охридскаго) куръ Прохора. Пододлу од овој запис од истата рака се среќава со тајнопис напишано: Послѣдни въ инцеъ Сисон. На крајот од истиот ракопис постои запис од самиот Прохор во кој се вели: Приможихъ сїю книгъ Палею с(в)иые и великие ц(е)ркви и кто ю кие штети да е проклетъ шт г(оспод)а Б(ог)а ... въто 1544². Од овој запис се гледа дека книгата е напишана по порачка на охридскиот архиепископ Прохор и дека истата ја подариł на Великата црква во Охрид, но каде е напишана дали во некој охридски скрипториум или на некое друго место не се кажува.

Во текот на вековите во Охридско-преспансите скрипториуми создадени се огромен број на книжевни дела за кои што во науката нема

целосни показатели. Извесно сознание за количината на книжевното наследство што сечувало во нив дозваваме од извештајте на Јордан Хаџи Константинов Џинот којшто во средината на XIX век во „Цариградски весник“ дава податоци каде колку книги видел. Така за Охрид и Охридско кажува дека имало најмногу стари ракописи. Манастирите „Св. Климент“ и „Св. Наум“ биле главните книгохранилишта. За нив Џинот пишува: „Во манастирот „Св. Климент“ има многу вредни пергаменти како словенски така и грчки, тука стојат златните ракописи на архиепископот Теофилакт напишани на словенски, има пет евангелија прекрасни, од кои 2 се опсипани со злато и златно писмо, тие се на кожа, има и други разни ракописни книги една соба полна. Во манастирот „Св. Наум“ пергаментните ракописи необмислени калугери не од нашиот јазик ги изгореле и во езеро ги фрлиле, но пак има“^{2a}.

Главна карактеристика на книжевните дела создадени во охридско-преспанските скрипториуми се богата орнаментика, висока писменост, а од јазичните црти кај ракописите со македонска редакција во главно е продолжение на старата традиција. Покрај другите правописни и јазични црти главна карактеристика е употребата на двата ера со доминација на големиот ер и таму каде што треба мал, како и нивната вокализација „ќ“, „ќ“, „ќ“, потоа на замената „ќ“ не само зад ж, жд, ш, шт туку и зад ч како на пример чјдо<чјдо — чѓдо и др.³

Помеѓу Гостивар и Дебар кај долниот тек на реката Радика се наоѓа еден меѓу најубавите и најстари манастири во Западна Македонија „Св. Јован Крстител“ познат како Бигорски манастир. Според манастирскиот типик препишан од „старо на ново“ во 1833 год., манастирот е изграден во 1020 година од архиепископот Јован. Манастирот неколку пати бил разурнуван и пак обновуван и преку цело време во него живееле и работеле монаси и други свештени лица. Овој великолепен манастир во Средниот век претставувал најголем верски и културен центар во Западна Македонија. Манастирот економски добро стоел и тоа му овозможило да развие плодна книжевна скрипторска дејност. Во него постоела келијна школа и многу книжевници скриптори којшто пишувале и препишувале книги. Престојувале и живееле и митрополити, па меѓу другите и тие создавале книги. Така постои запис од дебарско-кичевскиот владика Јоаким од 1698 год. во една ракописна книга што сечувала во Народната библиотека во Белград којшто е изгорена за време на бомбардирањето на Белград во која се вели: Писані юю рукї арх(i) єрею дебърски и кичавъски такимиъ ва лето 7206=1698, месеца мајтъ кї^{3a}.

Бидејќи манастирот неколку пати бил горен, а со него и дел од книгите, ние денес сме лишени од многу податоци за книжевната скрипторска дејност во овој манастир. Сепак зачуваните до денес 10 прекрасни ракописи од овој манастир коишто неодамна се приберени на чување во Архивот на Македонија во Скопје, зборува дека овде имало плодна кни-

жевна скрипторска дејност во Средниот век па дури и во XIX век. Но да ги видиме зачуваните ракописи од Бигорскиот манастир, три од нив се од XVI век и тоа: Четвороевангелие од средината на XVI век, со богата орнаментика; Фрагмент од празничен миене од првата четвртина на XVI век; Отъчник (патерик), од средината на XVI век, со интересни записи меѓу другите на л. 276³⁵: *Сia книга ѿтчникъ шт Бигоръ манастиръ С(в)ти Јованъ на река Радика, Декември 1757; Часослов од првата третина на XVIII век; Канон на св. Јоан Претеча од втората половина на XIX век; Зборник за покаяние од 1862 год.; Парусија на Дебарскиот манастир св. Јоан Претеча од 1833 год.; Поменик на Бигорскиот манастир од 1857 год.; Кодика свештена од Бигорскиот манастир од 1863 год. напишана од Јоан Хармонија Охридски; Вечен помен од Бигорскиот манастир од 1869 год.*³⁶

2. Скрипториуми во Кратовско-лесновскиот и кумановско-скопскиот регион

Во североисточниот дел од Македонија книжевни скрипториуми постоеле во познатите манастири од тој крај, а тоа се: Св. Гаврил Лесновски, Св. Јоаким Осоговски, Св. Прохор Пчински, Св. Богородица-Матејче, Карпинскиот манастир, потоа во скопскиот крај Марковиот манастир и др.

Лесновскиот манастир со храм посветен на св. Архангел Михаил се наоѓа во с. Лесново во близина на Кратово. Настанувањето на манастирот се поврзува со животот на македонскиот пустиножител св. Гаврил Лесновски, за кој се мисли дека овде се испоснувал во XI век. Манастирската црква е изградена во XIV век, врз темелите на постара црква, се мисли од XI век, од ктиторот деспот Јован Оливер. Во XIV век па и после, во текот на турското владеење во Македонија, Лесновскиот манастир прераснал во главен културен и книжевен скрипторски центар во Македонија. Прв засега познат документ во кој се даваат податоци за постоење на книжевен скрипториум во оваа област т.е. за напишана книга во Лесновскиот манастир е Прологот со поговор од книжевникот Станислав напишан во 1330 год. Во поговорот покрај другото се вели: ...Съврши сѧ книжъ сиа въ швласти швчепольской въ ҳофѣ Златокъстѣки въ ғорѣ Абеновъстѣки въ монастири с(в)е таго архистратига Михаила и у гроба прѣподобнаго ѹща Гаврила...⁴. Истиот книжевник во 1342 год. препишал друга книга т.е. миене, по порачка на Иван Оливер познат во науката како Оливеров миене. Во поговорот на л. 233³⁷ покрај другото се вели: ...начет се и съврши се книга сио ... въ ҳофѣ Златокъстѣки, въ мѣстѣ реколѣнь Абеновѣ, въ монастыри великаго војводѣ въшнихъ силь архистратига Михаила оу гроба прѣподобнаго ѹща Гаврила...⁵. Нешто подоцна т.е. во 1353 год. во Лесновскиот манастир е напишан познатиот Лесновски паренесис којшто е напишан по сè изгледа од некој ученик на Станислав, а можеби и од него потписан како тајате

чрънъцъ. Во поговорот покрај другото се вели...написа със сия книга г(ла-
го) лема с(вс) ткии Ефремъ, въ земли Слатовской, въ мѣстѣ рекомѣлкѣ Аксонокъ,
въ окители с(вс) таго архистратига Михаила... въ лѣто 6861=1353)⁶.

Од гореизнесените податоци се гледа дека во XIV век во Лесновски-
от манастир се препишуvalе книги па дури се истакнале и книжевни имиња
како што е книжевникот Станислав.

Во XV век пак имаме податоци дека се пишувани книги во Леснов-
скиот скрипториум, а тоа е Празничниот миџе за февруар-август напишан
од книжевникот Радоња во 1429 год. Во записот што се наоѓа во ракопи-
сот се вели покрај другото и следното: Съкврши се съа в(о) жестѣкаа книга
въ мѣстѣ рекомѣлкѣ Лесново при храма с(вс) таго архистратига Михаила... роукюю
минвг(о) гуѓинаго Радоне ... въ лѣто 6937=1429)⁷.

Во XVI век во околината на Лесновскиот манастир поточно во ма-
настирскиот скит Успение на пресвета Богородица-Пирг се препишуvalе
книги т.е. постоел скрипториум. Постојат податоци дека таму пишувал
книги поп Лазар ученикот на познатиот кратовски книжевник поп Јован.
Поп Лазар таму во 1571 год. и 1572 напишал еден миџе и еден пролог. Во
миџеот за декември одо 1571 год. поп Лазар меѓу другото на крајот го
пишева и следното: ...писа съю книгоу шкаанныи мънши въ свещенициѣ поп
Лазаръ шт мѣста Кратово въ монастыръ... въ храмъ прѣкьетые Богородице чистнаго
и слакнаго ю ѿуспенія ...въ лѣто 697 (7079=1571)⁸. Во Прологот од 1572 год.
авторот меѓу другото пишева: ... писа съи прологъ гуѓини въ свещенициѣ тај
поп Лазар въ монастиръ Пиргъ ... въ лѣто 698 (7080=1572)⁹. Во овој скит пишу-
вал книги и јеромонахот Силвестар од Дечани. Тој препишал еден миџе
во 1538 год. во кој покрај другото се вели: Извѣ смѣреній іерофдаконъ Силвестръ
шт страны дечанскіе. Списахъ съ миџе въ монастыры глагомъ Пиргъ въ лѣто
тысѧчино 698 (7046=1538)¹⁰. Освен во Лесновскиот манастир и неговиот скит
Пресвета Богородица-Пирг, книги се пишувале и во храмот „Св.Никола“
во Воинг во Злетовската област што се наоѓа во околината на Лесновски-
от манастир. Постои запис од книжевникот Филимон од XVI век во кој се
кажува дека таму го препишал Псалтирот со последование. Во записот
покрај другото книжевникот Филимон пишева: ...ձъ смѣреній іеромонах
Филимонъ шт области Злетовъричкѣ въ храме иже въ светыхъ штца напис(го)
Николи мѣсто рекомое Конигъ списахъ съю книгоу...¹¹. Во Лесновскиот манастир
и во неговата околина книги се пишувале се до XIX век. Така постои за-
пис во ракописен Акатист на св. Архангел Михаил од почетокот на XIX
век во кој се кажува дека поп Никола препишал божественю книжицъ ака-
тистъ с(вс) томъ архангелъ Михаил въ Лесновскімъ стѣлъ лакри...¹².

Освен во Лесновскиот манастир и околината каде што имало скрип-
ториуми т.е. се пишувале книги од XIV – XIX век, богата книжевна дејност
била развиена и во Кратово. Може би уште од порано во Кратово се пи-
шувале книги но ние денес имаме конкретни податоци за пишуванье на
книги во XV век. Така во запис во Панигирик од XV век се вели: ... съ

книг^и исписа^х в(о)ж(стве) ни панагирикъ у град Кратово...¹³ Во XVI век познатиот книжевник од Кратово поп Јован формирал дури и препишувачко-илуминаторска школа во Кратово во која самиот тој препишал неколку прекрасни ракописи а оспособил и неколку ученика како што е поп Петар и поп Лазар. Самиот поп Јован во своите ракописи редовно кажува дека ги препишал во Кратово. Така на пример во Молитвеникот од 1526 год. што го препишал за своите родители меѓу другото пишува: Јзък макогрѣшкии ракъ кожки и скети^и троицѣ Ишкан потрудих се исписа^х сио кожъсткѹю книг^и господин^и моен^и родителю вълкътъ ѣдъ (7034—1526)... а въл место когохранило Кратово...¹⁴.

Во евангелието напишано по порачка на ламбадарот на црквата „Св. Софија“ во Софија во 1562 год. поп Јован меѓу другото пишува: Си с(и)е тое и в(о)ж(е) ствено ек(анге)лије уписа се вълкъ макогрѣшки Кратово... Писа поса^идній и лъкъни с(и)е црници^и та^х пши Иш(а)н... вълкътъ ѣдъ (7071—1662)¹⁵. Во најраскошното евангелие на поп Јован од 1569 год. меѓу другото пишува: езъ скетъ и кожетъни тетрјаевангель по да^р ѿ светаго духа писа поса^идній и лъкъни въл скети^иници^и та^х пши Иш(а)н вълкъ макогрѣско глаголично Кратово, вълкътъ ѣдъ (7077—1569)¹⁶. Во 1672 год. има податок дека поп Лазар препишал еден ракопис во Кратово. Во записот меѓу другото се вели: ...писа се и с'ложи се сиа книга въл когохранило място Кратово. Писа многогрѣши и лъкъни въл скети^иници^и та^х поп Лазар вълкъ лето 1672 месецъ юния¹⁷.

Препишувачката книжевна традиција во Кратово продолжува дури во XIX век. Имаме податок дека се препишувани и печатени книги како што е случајот со учителот Стефан Максимович којшто во 1839 год. ја препишал Службата за Великден. На крајот од ракописот ја напишал следната белешка: Преписа^и даскаль Стефан^и Максимовичъ изъ Кратово печатено въл Киево-печерскай типографии 1839 год.¹⁸. Во Лесновскиот манастир па и во Кратово не само што се пишувале и препишувале книги, туку во тамошните скрипториуми постоеле специјални преси и мајстори за подврзување на книгите, благодарение на што книгите биле сочувани. Во врска со подврзувањето на книги постои белешка одо 1671 год. во посек триод во која покрај другото се вели: Прѣкликъза се сиа д(оу) штесна книга вълкътъ(о) ѣдъ (7179=1671) въл монастиръ Аксностъкинъ шт когохранило макогрѣсто градъ Кратово прѣказити^и Ишканъ¹⁹.

И во Осоговскиот манастир во Средниот век постоеал скрипториум. Тој се наоѓа во североисточна Македонија, во полите на Осоговските планини, во близина на Крива Паланка, во месноста Сарандопор по што е познат и како Саадопорски манастир. Според некои преданија бил основан од пустиножителот св. Јоаким Осоговски којшто живеал во XI век испоснувајќи се во овие краишта. Во XIV век манастирот се наоѓа во десподство на браќата Јован и Константин Драгаш коишто го обновиле и материјално зајакнале. Најверојатно овде се напишани Житието и Службата на св. Јоаким Осоговски. Се мисли дека во овој ма-

настир го започнал својот монашки живот познатиот средновековен писател Исаија Серски, којшто го има напишано прекрасниот расказ за страданието на христијанското население во Маричката битка и по неа од 1371 год. Има мислење дека овде напишал и еден ракопис т.е. Служебник^{19a}.

Бо XV—XVI век во овој скрипториум книги пишувал книжевник Онуфрие. Овде го напишал житието на Григориј Омиритски. Во својот запис Онуфрија пишува: *Сию книгоу почех писати аткесеца ноеврина къ пръв денъ при ігоулену Гаврилу, къ монастирј Сарандопор(ов) ... сликрени и грешни иеромонахъ Онуфрие.*²⁰ Овде е настанат и познатиот Сарандопорски летопис во коишто се изнесени разни податоци од животот и борбата на јужнословенските народи. Во него меѓу другото се вели: ...къ лѣто 6999=1491 изиде црквь Благазитъ съ конинствам до Македоніе и стоа три ли(есе)ца къ град Филипопол и пакы распуштикъ кое къзверати се въ Ц(а)риград.^{20a}

Од Осоговскиот манастир познати се уште неколку ракописи како што е на пример Празничниот миенј бр.113 што се чува во Софијската народна библиотека во кој е зачувана најстариот препис од службата на св.Јоаким Осоговски и едно оригинално поетско дело на св.Климент Охридски. Од овој манастир води потекло и Евангелието бр. 1338 што се чувало во Народната библиотека во Белград, изгорени за време бомбардирањето на Белград во 1941 год.

Манастирот св.Прохор Пчински се наоѓа во подножието на планината Козјак, североисточно од Куманово. Според житието на св.Прохор Пчински, манастирот бил основан во XI век од византискиот император Роман V Диоген. Го обновил крал Милутин во XIV век.

Во текот на Средниот век, во овој прекрасен манастир развиена е плодна книжевна дејност. Тука се пишувани и препишивани книги. Се мисли дека овде е напишано житието на овчеполскиот пустиножител св.Прохор Пчински којшто во овие краишта се сподвизнувал. Постојат записи во коишто се кажува дека овде се пишувани книги, тоа значи постоел скрипториум. Така во ракопис од XVI век покрај другото се вели: ...написахъ аци и грчкини слови сию книгу и приложих цркви с(е)т(а)го ш(е)ц(а)ца Прохора Пчинскаго... въ лѣто 577 (7018=1510)²¹.

Во друга книга од XVII век авторот покрај другото пишува: *Писахъ азъ попъ Стоянъ от Крана... прідохъ къ монастиръ с(е)таго ща Прохора при егзалина къ Илалиона ка лето 575 (7206=1698)*²². Книжевната активност во Прохор Пчинскиот манастир продолжува и во XVIII век. Од тогај позната е книгата на ѓаконот Никола. Во белешката на ѓаконот Никола се вели следното: *Сия божествена книга монастира пшинскаго скетаго ѓца Прохора писа грешна рука ѓак Никола... 1747*²³.

Од богатата манастирска библиотека создавана во овој книжевен скрипториум, денес во Народната и универзитетска библиотека на Македонија „Св. Климент Охридски“ се чува само еден ракопис од XV век, тоа

е Службениот мијеј за јули со пролози. Во ракописот има повеќе белешки од поново време меѓу кои е и следниот: 1836 год. Сиа книга манастирска. Писање азъ Димитрија, Рочански даскал и покрајчук книжникъ^{23а}.

Книжевно-препишувачка активност во Средниот век била развиена и во Кумановската област т.е. во манастирите Матејче и Карпинскиот манастир.

Манастирот „Св. Богородица“ – Матејче, така наречен по селото Матејче што се наоѓа во негова близина западно од Куманово, во прекрасните падини на Скопска Црна Гора во месноста Жеглигово. Се мисли дека манастирската црква посветена на Успение на св.Богородица е изградена во XI век, а обновена во XIV век од царицата Елена и син ѝ Урош. Во живописот има портрет на св.Климент Охридски од 1356/1360 год.

Во XV век овој манастир прераснува во значајно книжевно средиште. Во него се пишуваат и препишуваат книги од видни средновековни книжевници. Така во 1409 год. по заповед на деспотицата Евдокија, ќерка на зетскиот владетел Ѓурѓе Балшиќ, а жена на јанинскиот деспод Исаул, монахот Герасим ја напишал книгата Дијалог на Григориј папа Римски, наречена Римски патерик. Денес оваа книга се чува во манастирот „Св. Павле“ во Света Гора, еден лист од овој ракопис се чува во Петербургската публична библиотека под сигнатурата Ф.И. 632.

Во средината на XV век во овој манастир живеел и работел еден од најголемите јужно-словенски книжевници Владислав Граматик. Тој во периодот од 1456–1479 год. има составено четири огромни зборници со совршено калиграфско писмо и богата орнаментика. Преку делото на Владислав Граматик може да се види богатата книжевна активност и традиција во овдешните книжевни скрипториуми. Благодарение на конкретните податоци што ги оставил за себе во неговите зборници ние денес со право можеме да констатираме дека во овие места постоеле скрипториуми кадешто се пишувани врвни дела од христијанската литература. Во Зборникот од 1456 год. Владислав Граматик оставил белешка во која покрај другото се вели: Иписа се сїа книга в Нагорично Младо въ доли Николѣ Спаничевики²⁴ (село Младо Нагорично се наоѓа во непосредна близина на манастирот). Во следниот зборник од 1469 год. В. Граматик кажува дека го пишувал во манастирот „Св. Богородица“ или поточно еве што кажува самиот тој: ...писа же се сїа книга господиноу Дмитроу Кантакузиноу послѣднии икъ діацѣхъ, нарицаенъм таx, діаконъ Владиславъм, въ икъсечъстнѣмъ монастыри Іуксеветъ Богородицѣ соѹщее иже въ подкрини Чѹкынъ горы... въ лето 6977=1469²⁵. И Зборникот од 1473 год. В. Граматик го напишал во истите манастир во којшто живеал или како што вели самиот тој: И сиа же сїписа се ... въ лет(о) 6981=1473...жилиије тогда и прѣкликанѣ имоющючи въ икъсечъстнѣмъ монастыри прѣк(е)тките ка(а)д(и)ч(и)це наше Б(огороди)цие и пр(и)сно д(е)въ Маріи соѹщее иже въ подкрини Чѹкынъ горы²⁶. Во последниот

засега познат зборник на Владислав Граматик од 1479 година се кажува дека и тој е напишан во манастирот „Пресвета Богородица“ или поточно еве што се вели:...*и списа се сїа к(о)ж(е) ств(е) наа книга јеконин паѓарник, послѣдниот въ діацѣх Владиславски Граматики отъ въсеч(е) стн(е) монастыри прѣк(е) тије вл(а)дичище наше Б(огороди)це иже въ подкрилии Цркњи гоѓи въ прѣдѣлѣ Жеглиговицили... въ лѣто Ѿїїїї (6987=1479)²⁷.*

Освен Владислав Граматик, во манастирот Матејче работеле уште многу автори и создале огромен книжен фонд од вредни ракописи. За богатата манастирска библиотека во времето кога веке почнала да се разграбува и уништува ни дава податоци Ј.Х.К—Цинот во „Цариградски весник“ бр.200 од 1854 год. кој вели се до 1848 год. во манастирот имало 10 товари словенски ракописи, но тие биле уништени од Арнаутите. Јован Хаџи Василевиќ во својата обемна студија за кумановската област од 1909 год. во врска со манастирската библиотека пишува: „Кните што биле напишани на пергамент во манастирот, сега се наоѓаат вов Арнаутите. Тие ги сметаат за амалии и зато не ги даваат за никаква цена. Со нив се печат од разни болести“^{27а}. И је Јован Хаџи Василевиќ од овој манастир зел две ракописни книги и ги однел во Белградската народна библиотека. Грабајќи така кој како стигне, денес во овој манастир, како и во многу други, нема ниту едно ракописно ливче.

Карпинскиот манастир се наоѓа во близина на с.Орах, Кумановско. Црквата е посветена на Воведение Богородично. Подигнат е пред крајот на XIV век, а обновен во XVI—XVII век. Во манастирот постоел мошне активен скрипторски центар и богата ракописна збирка.

Постои податок во богато илуминирано евангелие од 1592 год. во кое се кажува дека е напишано во Карпинскиот манастир. Во записот се вели: *Съписа се сїе скрепленное ек(ан)гелie икъ монастыръ Карпино, въ храми въкъ дѣниа прѣк(е) Богородице икъ лѣт(о) Ѿїїїї (7100=1592)²⁸.*

Според инвентарната книга на манастирот од 1846 год. покрај другиот имот се кажува дека имало 11 стари ракописи на пергамент и 19 на хартија. Јован Х.Васильевиќ дава податок дека во 1880 год. во манастирот се наоѓале 60 разни ракописни книги. Подоцна тие биле земени и однесени надвор од Македонија. За некои од овие ракописи знаеме каде се наоѓаат денес. Така познатиот во науката Карпински апостол од XIV век сега се чува во Државниот историски музеј во Москва. Во истиот музеј се чува и Карпинското евангелие од XIV век како и Октоихот параклитик пишуван во 1443 год. во времето на султанот Бајазит, од гаконот Никола. Во Софијската народна библиотека се чува под бр. 458 Карпинскиот триод од XV век, а во Народната библиотека на Србија во Белград под бр. 13 се чува лист од молитвеник којшто во 1806 год. се наоѓал во Карпино на којшто Кирил Пејчиновиќ оставил запис дека го посетил манастирот. Денес во овој манастир нема ниту едно ракописно ливче.

Во Кумановскиот крај книги се пишувале и во црквата „Св.Никола“ во местото Длбочица што се наоѓа во североисточните поли на Скопска Црна Гора. Постои запис во Евангелие од XVI век во кој се вели: Си и с(и)е ты и в(о)ж(е) ствені тетраев(ан) г(е)ль съписа мншг(о) гукашніи Петръ с(и)е фенікъ и попъ Маркъ шт села Кожиницѣхъ, къ храмиѣ с(и)е т(а) го архіереа и чудотворица Х(ристо) ва Николи въ земли рекомиѣ Аљкочицѣ под гораша рекомиѣ црквници Гораш...²⁹.

Книжевни скрипториуми во средниот век постоеле и во манастири што се наоѓаат околу Скопје како што е Марковиот манастир, манастирот „Св.Богородица“ — Побужје во Скопска Црна Гора и др.

Постои податок дека во Скопје или во неговата околина при крајот на XIII или почетокот на XIV век препишувајќи книги книжевникот поп Никола со мирското му име Брата. Така во познатиот негов ракопис Хлудов македонски паремејник напишан помеѓу 1294—1320 год. во записот на стр.170—171 покрај другото се вели: ...написа сѧ книж сиа ржкој многогршиној и недостоинсѧ ракъ в(о)и Николъ а зокомъ миришки Кра-та...³⁰. Од истиот книжевник познати се уште две книги едно евангелие и еден апостол. На листот каде што завршува апостолот т.е. на л.77¹ книжевникот го оставил следниот запис: ...писа сѧ сїа книга въ Скопи градѣ... грешними иверашинь Николъ...³¹.

Во Марковиот манастир „Св. Димитрија“ постоела богата книжевна традиција. Тој е еден меѓу најзначајните културно-просветни и книжевни центри во Македонија. Се наоѓа зад јужните падини на Водно, кај селото Сушица, Скопско. Црквата е посветена на св.Димитрија. Кога точно е подигната не се знае, но се знае дека во XIV век манастирот бил обновен од кралевите Волкашин и Марко, поради што го добил и името Марков манастир. Во текот на Средниот век прераснал во главен книжевен центар. Овде се пишувани и препишувајќи книжевни дела т.е. постоела богата скрипторска активност. Постои запис во Зборник од 1370—1380 во кој се вели: Сиа книга глаголеми шо покајани гукашонъ храма светаго Димитрија мијроточиваго, писа грешни Филотеи шт манастиръ Марковъ³².

Во овој манастир пишувале и препишувајќи книги многу книжевници меѓу кои и македонскиот преродбенски писател Кирил Пејчинович којшто бил и игумен на манастирот во почетокот на XIX век. Тука ја напишал својата книга „Огледало“ печатена во Будим во 1816 год.

Благодарение на книжевната активност во овој манастир била создадена богата манастирска библиотека, која според еден запис од 1792 год. напишан во ракописен зборник од XIV век по потекло од Марковиот манастир, а сега се чува во Државниот историски музеј во Москва во Хлудовата збирка бр.195, книгите од манастирската библиотека биле разградени, заедно со други вредни предмети. Поточно еве што се вели во записот: Знаю куди ванъ ш читателє сиа книга окретаетсѧ оу скопска нахїа ко ли(а) манастиръ Марковъ с(и)е таго Димитрија да не дезнетъ некїй злїи ч(лове)къ да ја очук-6. Тиршовска книжовна школа. Т. 6.

раднет такоже неци сокропиша во сен м(а)настир кои книга ўзе, кои иоци ўзе што манастир једно здане, во време митрополита Захаріја, то кистъ обаче и добро сокропише за себе имат сут вождје... 1792 (лето)³³.

Во средината на XIX век Ј. Х. К. Чинот во овој манастир видел 20 товари книги претежно ракописни добро сочувани. Денес во манастирот нема ниту едно ракописно ливче сè е разграбено и однесено надвор од Македонија.

Во Кратовско-лесновските и Кумановско-скопските скрипториуми делата создадени во нив имаат свои јазични и лексички особености. Како главна правописна карактеристика е употребата на малиот ер и таму каде што треба голем ер. Книжевните споменици создадени во овие скрипториуми се со силно влијание на српските правописни школи.

3. Централно-македонски книжевни скрипториуми

Во централниот дел на Македонија, книжевни скрипториуми постоеле во неколку манастири. Ние најдовме конкретни податоци за напишани книги во манастирот „Св. Јован Претеча (Продром)“ — Слепче, „Св. Богородица“ — Трескаец, „Св. Спас“ — Зрзел и „Св. Никола“ — Топлички.

Слепчанскиот манастир се наоѓа над селото Слепче Демирхисарско. Црквата е посветена на св. Јован Претеча (Продром). Во науката не е утврдено точно кога настанал овој манастир. Се мисли дека е подигнат во XIV век. Во текот на Средниот век прераснал во главен книжевен центар во Македонија со бројно монаштво, богата библиотека и активен скрипториум. Особена активна била книжевната дејност во XVI век кога тука работел истакнатиот книжевник Висарион од Дебар т.е. Дебарски и неговите соработници Паҳомија, Матеј, Сисој и др. Од Висарион Дебарски досега се откриени дури 23 обемни ракописи што го прават еден од најголемите книжевници во македонската и општо во јужнословенската средновековна книжевност. Книгите на Висарион Дебарски представуваат избор на разни црковни текстови, коишто ги избираше сам од разни ракописи, формирајќи на тој начин зборници со разнородна цркова содржина коишто секако биле интересни за средновековниот читател.

Во своите зборници Висарион не ретко го става местото и времето кога ја напишал дотичната книга. За илустрација ќе споменеме некои од нив. Во Зборникот со творбите на Дионисиј Ареопагит покрај другото пишува: Писаҳ сіа въ монастыр Продром икъ лѣтъ 1553 (6061=1553)... книгъ гл(аго)юли Дішнісіе. Исписа книгъ слѣпкении и лѣкнійи въ иноцѣх іеромонахъ Еусарішн шт дѣбарѣскаго проѣд(е)ла...³⁴. И во ракописот од 1547 год. „Златоуст“ Висарион кажува дека ја напишал т.е. завршил во Продром, поточно еве што се вели: Исписа се сіа в(о)ж(е)ственaa книга Златоустъ въ лѣт(е) 1553 (7056=1547) съвршише въ монастиръ Продром ... Еусарішн іеромонахъ³⁵. Во 1567 год. во манастирот Продром е напишан ракописот Диоптра. Во записот што се наоѓа во него се вели: ...въ лѣт(е) 1563 написа се при

јучиена Стефана иеромонах (а) у манастир Продрож. Матеј иеромонах³⁶. Во минеј за месец ноември од почетокот на XVI век се вели: Сиа книга гл(аголем) е линии м(есе) цъ ноемвра съписа се м(есе) цъ ноемвра ќд ден^т с(вет) олу Івана Прет-(е)ч³⁷. И во минеј за месец февруари од 1546 год. се кажува дека е напишан во манастирот „Св. Јован Претеча: Съписа се сиа к(о)ж(ес) тъкнаа книга гл(аголем) е линии е(вс) томъ Іваны Пр(е)т(е) чю къ лѣт(о) ѩнд (7054—1546)³⁸. Во овој манастир пишувал книги и книжевникот Паҳомија во XVI век. Така, во минеј за месец јуни од 1546—1547 год. во своите записи го пишува и следното: Писа се сиа книга въл аѣтъ ѩнд (7054—1546)... въл овѣтѣлѣхъ въл Продролиѣх... Паҳомијо писакиаго сије грѹко³⁹.

Книжевната активност во манастирот Слепче како што видовме горе била особено развиена во XVI век но имаме податоци дека таму се пишувале книги и во XVII век. Така во Канон Богородичен од почетокот на XVII век се среќава следниот запис од авторот на ракописот: Сиа книга гл(агол) єнила люлкник Б(огороди)ци въл шкителс(вс) т(а)го Іванна Пр(е)дтча⁴⁰.

Благодарение на богатата книжевна активност и книгољубието на луѓето што живееле и работеле во Слепчанскиот манастир, во минатото тој имал голема и значајна ракописна збирка во чии состав влегувале значајни македонски ракописи како што е на пример Слепчанскиот апостол од XI—XII век, пронајден во манастирот од Виктор Григорович во 1845 год. којшто зел еден дел од него што сега се чува во Москва, еден дел во Петербург, а делови од овој значаен споменик се чуваат и во Киев и Пловдив. Од Слепчанскиот манастир В.Григорович го зел и познатиот Слепчански писмовник од XVI век којшто сега се чува во Москва, потоа Слепчанскиот поменик што сега се чува во Софијската народна библиотека под број 1015; Слепчанскиот фрагмент од триод од крајот на XII век, сега се чува во Петербург; Слепчанското евангелие од XIV век што сега се чува во Софијската народна библиотека под бр. 8852; Слепчанското евангелие од XV век со богата орнаментика, иницијали, знаменца и минијатури, за кое постои мислење дека е најраскошното евангелие од времето на турското владеење. Сега се чува во Софијскиот црковен музеј под број 340.

За богатата манастирска библиотека која што В. Григорович ја посетил во 1845 год. кажува дека видел 60 ракописи и голем број фрагменти од ракописи и при тоа зел 12 значајни ракописи коишто ги однел во Русија. Во 1916 год. Јордан Иванов го посетил Слепчанскиот манастир и кажува дека таму видел 70 словенски ракописи од XIV век и понови. Денес во манастирот нема ниту едно ракописно ливче.

Трескавечкиот манастир со храм посветен на Св.Богородица се наоѓа во близина на Прилеп. Основан е во XIII век, а обновен во 1430 год. Во текот на вековите прераснал во главен книжевен центар во Централна Македонија. Во него се пишувале и препишувале книги и создадена е богата манастирска библиотека. Постоела и келијна

школа во која учениците се подготвувале за свештеници и при тоа се учееле да ја негуваат книгата т.е. пишувале и препишувајќи црковни текстови.

Постојат разни белешки по ракописите од Трескавечкиот манастир, а од тука потекнува и Трескавечкиот кодик, книга со дарители на манастирот од XVII—XVIII век, со јазични елементи од македонскиот народен јазик. Ракописот е обработен од А. М. Селишчев⁴¹. Во Службен миене за септември од XV век што сега се чува во Јагелонската библиотека покрај другото во записот се вели: Гл(аго)лы газыче гледайте очици, пишгкте ржчици, дондејк чвѣкните во истата страница подолу: Сіз книгъ миене Трескавец... прес(ке)тие вл(а)д(ы)ч(и)це наше Б(огороди)це въ лето ۴۱۳ (7201—1693) от рождество Х(ристо)^{41a}.

Во скрипториумот при овој манастир напишани се повеќе книги меѓу кои и ракописот Чудата на Пресвета Богородица од 1720 год. Во авторскиот запис се вели: Съписа сіа книга г(лаго)ленаа чюдеса прѣс(ке)тие к(о)гома-тере Гавріил ѹромонах ... во манастир Тръкскавецъ при ігумену кур Фешфанду ѹромонахъ 1720⁴².

Зрзевскиот манастир се наоѓа западно од Прилеп, над селото Зрзе. Црквата е посветена на св. Преображение. Подигнат е во средината на XIV век од монахот Герман. Грижата за манастирот потатму ја презеле неговите внуци зографите Јоан (митрополит) и брат му ермонахот Макарие.

Во текот на вековите и овде постоел скрипториум. Се пишувале и препишувајќи книги и создадена е богата манастирска библиотека. Постојавајќи авторски запис во миене за февруар од 1616 год. во кој се вели: Съкврни се сина книга л(е)с(е)ца авг(у)ст... аѣтъ ۴۱۶ (7124=1616) при игумена Доротеја ѹромонахъ, рукою єринахъ Кисарион... пис(а) се въ манастир Зръзвие въ ѿклисти прилепский...⁴³.

Топличкиот манастир се наоѓа на падините од Плакенската планина, кај селото Жван-Демирхисатско. Црквата е посветена на св. Никола. Се мисли дека е изграден кон крајот на XIV или почетокот на XV век. Сега конаците се урнати останата е само црквата.

Во Средниот век и овде се пишувани книги и постоел скрипториум. Постоја конкретен податок од XVI век во миене за месец март и април во кој се кажува дека овде игуменот Макарија го напишал миенето. Поточно еве што се вели: Изколением ш(тъ)ца и поспешенемъ с(и)на и съкврниемъ с(ке)ти(а)го д(оу)ха и потроужденемъ ѹромонаха игумена кур Макарию съ иконостасио также ш X(ристо)Ф въ храмъ с(ке)ти(а)го архиереа Х(ристо)ва Николи и къмътко же реконемъ Топлици ... въ либътъ ۴۱۷ (7044—1536)⁴⁴.

Постојат податоци за напишани книги и во други места како што се на пример Штип, с. Калугерец во Поречието, с. Лешница, с. Оризари-Кочанско и др. но тие ги сфаќаме како инцидентни места каде е напишана одредена книга. Во другите горе изнесени манастири и места, ги даваме податоците со цел да дадеме аргумент дека таму постоел скрипториум

каде што било можно да се напишани повеќе книги но сега или се уништени или пак во нив не е назначено точно каде се напишани и така останале со непознато место на настанувањето. Како и да е ние денес, како што видовме погоре, располагаме со извесни конкретни показатели каде претежно се пишувале книги во Македонија во Средниот век т.е. каде постоеле скрипториуми или пак можност и услови за пишување на книги.

БЕЛЕШКИ

¹ Щенкинъ, В. Н. Болонская псалтырь. Санктпетербургъ, 1906, стр.3.

² Викторовъ, А. Собрание рукописей В. И. Григоровича. Москва, 1878, стр. 3.

^{2a} „Цариградский вѣстникъ“ бр. 218 од 26. III. 1855; Матковски, А. Цинот како прв собирач на стари ракописи и книги, сп. “Библиотекарска искра“, Скопје, бр.7—8 од 1956, стр. 64.

³ За македонската редакција и правописните школи во Македонија види поопширно кај: Конески, Б.; Една одломка од XIII век — споменик на Охридската школа. Годишен зборник на Филозофски факултет на Универзитетот во Скопје. Скопје, III 1950, 1—15; Мошин, В. Македонско евангелие на поп Јован, Скопје, 1954, стр. 22—24; Угринова-Скаловска, Р. За некои особености на македонската варијанта на црквенословенскиот јазик, Слово, 25—26, 1976 год; Стипчевић, Б. Македонска рецензија (археографски приказ), сп. Македонски јазик, XXIII, 1952 год.

^{3a} Стојановић, Љуб. Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд, 1982, зап. бр. 2046, стр. 472.

^{3б} Мошин, В. Словенски ракописи во Македонија, Скопје, 1971, стр. 26.

⁴ Ивановъ, Й. Български старини изъ Македония, София, 1931, стр. 162.

⁵ Исто, стр.162

⁶ Исто, стр.163—164

⁷ Борђовић, В. Рукописи Лесновског манастира. Зборник за историју Јужне Србије и суседних области, кн. I, Скопље, 1936, стр. 108.

⁸ Попов, А. Описанје рукописей и каталогъ книгъ церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. Москва, 1872, стр. 304.

⁹ Mošin, VI. Čirilski rukopisi Jugoslovenske akademije, I dio. Zagreb, JAZU, 1955, str.185.

¹⁰ Симић, С. Лесновски манастир св. оца Гаврила, Београд, 1913, стр.79; Велев, Ил. Книжевници од Лесновскиот книжевен центар, сп. Спектар бр.3 од 1984 год. стр.26.

¹¹ Стојановић, Љ. Стари српски записи и натписи, књ. IV. Ср. Карловци, 1923, запис бр. 6210, стр.41—42.

¹² Симић, С. сп. дело, стр. 80; Велев, И. сп. ст. стр. 27.

¹³ Ивановъ, Й. Български старини изъ Македония. София, 1908, стр. 186.

¹⁴ Стојановић, Љ. сп. дело, књ. I, стр. 143.

¹⁵ Ивановъ, Й. Български старини изъ Македония. София, 1931 стр.155.

¹⁶ Стојановић, Љ. сп. дело, књ. IV, стр. 70.

¹⁷ Записи и летописи, избор и редакција Угринова-Скаловска, Р. Скопје, 1975, стр. 36.

¹⁸ Мошин, В. Словенски ракописи во Македонија. Скопје, 1971, стр. 153.

- ¹⁹ Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, том II. София, 1923, стр. 85.
- ^{19a} Поп Атанасов, Г. Речник на старата македонска литература. Скопје, 1981, стр. 200.
- ²⁰ Стојановић, Љ. сп. дело, књ. VI, стр. 7.
- ^{20a} Ивановъ, Й. сп. дело, стр. 150.
- ²¹ Гошевъ, И. Стари записи и натписи. Годишник на Софийския университет — Богословски факултет, XII, 1934—1935, стр. 8.
- ²² Исто, стр. 19.
- ²³ Хаци Василевић, Ј. Свети Прохор Пчински. Београд, 1900, стр. 59.
- ^{23a} Мошин, В. Словенски ракописи во Македонија, кн. I, Скопје, 1975, стр. 7.
- ²⁴ Данчев, Г. Владислав Граматик книжовник и писател. София, 1969, стр. 31.
- ²⁵ Mošin, VI. Čirilski rukopisi Jugoslovenske akademije, str. 67.!
- ²⁶ Данчев, Г. сп. дело, стр. 61.
- ²⁷ Исто, стр. 67.
- ^{27a} Хаци Василевић, Ј. Кумановска област. Београд, 1909, стр. 457.
- ²⁸ Стојановић, Љ. сп. дело, књ. III, стр. 162.
- ²⁹ Стојанов, М. (и) Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, том IV, София, 1971, стр. 150.
- ³⁰ Попов, А. сп. дело, стр. 297.
- ³¹ Ивановъ, Й. сп. дело, стр. 104.
- ³² Стојановић, Љ. Каталог рукописа и старих штампаних књига: Збирка српског краљевске академије. Београд, 1901, сп. бр. 90 (21).
- ³³ Попов, А. сп. дело, стр. 419.
- ³⁴ Стојанов, М. (и) Кодов, Х. сп. дело, т. II, стр. 220.
- ³⁵ Цоневъ, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. София, 1910, стр. 248.
- ³⁶ Стојановић, Љ. сп. дело књ. IV: Запис бр. 6320, стр. 63.
- ³⁷ Стојанов, М. (и) Кодов, Х. сп. дело, т. III, стр. 77.
- ³⁸ Исто стр. 78
- ³⁹ Исто стр. 79
- ⁴⁰ Исто стр. 146.
- ⁴¹ Селищев, А. М. Македонские кодики XVI—XVIII веков. София, 1933, стр. 123—240.
- ^{41a} Щапов, Я. И. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в Собраниях Польской Народной Республики. Москва, 1976, стр. 119.
- ⁴² Ђоровић, В. Рукописи Универзитетске библиотеке у Београду. Споменик САНУ, 87. Београд, 1938, стр. 99—100.
- ⁴³ Гошевъ, Ив. Стари записи и натписи. Годишник на Софийскиот университет — Богословски факултет. София, 1935, XII, 1934—35, стр. 6.
- ⁴⁴ Ђоровић, В. погоре сп. дело, стр. 98.